

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 108

24 април 2020, петок

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1507. Уредба со законска сила за примена на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физички лица за време на вонредна состојба	2	1511. Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за социјалната заштита за време на вонредна состојба.....	7
1508. Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба.....	2	1512. Одлука за пренесување во сопственост недвижни ствари на Општина Крива Паланка	8
1509. Уредба со законска сила за примена на Законот за игрите на среќа и за забавните игри за време на вонредна состојба.....	3	1513. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	9
1510. Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба.....	6	1514. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	10
		1515. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	11
		1516. Правилник за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт	12
		Огласен дел	1-96

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1507.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија на седница одржана на 24 април 2020 година донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДЕЛ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

(1) Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 133/19) ќе се применува за време на траење на вонредната состојба доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

(2) За можноста за донирање на делот од данокот на додадена вредност во Буџетот на Република Северна Македонија кој треба да им биде вратен на физичките лица, поради справување со последиците предизвикани од COVID-19, се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

(1) Физичките лица кои оствариле право на враќање на дел од данокот на додадена вредност за првото календарско тримесечје од 2020 година, можат истиот да го донираат во Буџетот на Република Северна Македонија поради справување со последиците предизвикани од Коронавирусот COVID-19.

(2) Физичкото лице, корисник на апликативниот софтвер за пријавување на податоците од фискалната сметка (Мој ДДВ) донирањето од ставот (1) на овој член може да го изврши преку мобилниот апликативен софтвер со потврден одговор на опцијата за донација.

(3) Преку мобилниот апликативен софтвер корисникот има можност да одбере дали е согласен да го донира целиот износ од данокот на додадена вредност за кој се стекнал со правото на враќање, преку опцијата

“скенирам и донирам“. Корисникот има две опции за избор, односно опцијата „Да, го донирам мојот поврат на ДДВ“ и опцијата „Не, благодарам“. Корисникот кој одговорил потврдно на опцијата за донација се смета дека дава согласност за донирање на целиот износ кој треба да му биде вратен на трансакциска сметка, и нема да има можност за отповикување на дадената согласност. Корисникот кој одговорил негативно на прашањето за донирање на остварениот износ, ќе има можност да го промени одговорот се додека е отворена опцијата за избор.

(4) Изборот за донирање на износот од ставот (3) на овој член, во Буџетот на Република Северна Македонија поради справување со последиците предизвикани од COVID-19, физичкото лице може го изврши најдоцна до 5 мај 2020 година.

(5) На корисникот кој негативно се изјаснил, односно на корисникот кој не се изјаснил за донирањето, износот на делот од данокот на додадена вредност за кој се стекнал со правото на враќање за првото календарско тримесечје во 2020 година ќе му биде исплатен на трансакциската сметка.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со делот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3401/1
24 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1508.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 април 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ДОДАТОЦИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Во Уредбата со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 94/20, 97/20 и 103/20), во членот 1 по зборот „состојба“ се додаваат зборовите „за месец април и мај“.

Член 2

Во членот 2 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„На вработените од член 1 од оваа уредба со законска сила, на кои им се исплатува плата согласно закон и колективен договор правото на додаток за работен стаж, додаток за ноќна работа, надоместок на плата за време на привремена спреченост за работа поради болест или повреда, надоместок на плата поради користење на годишен одмор, надоместок на плата за ден на државен празник и неработен ден утврден со закон, одвоен живот од семејството (освен за пратениците), надоместок на трошок за смрт на работникот или член на неговото семејство, отпремнина при заминување во пензија, го остваруваат и се исплаќа и за време на траењето на вонредната состојба за месец април и мај.“

Член 3

Во членот 3, по зборовите „затворската полиција“, се става запирка и се додаваат зборовите „високообразовните установи и јавните научни установи, инспекторите вработени во Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Државниот пазарен инспекторат, Државниот инспекторат за труд, Државниот инспекторат за транспорт, Агенцијата за лекови и медицински средства и Агенцијата за храна и ветеринарство.“.

Член 4

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3198/1
24 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1509.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 април 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

(1) Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“, бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

(2) На приредувањето на интернет игрите на среќа во казино, обложувалница и автомат клуб, ќе се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила за време на траење на вонредната состојба.

Член 2

(1) Право да приредуваат интернет игри на среќа во казино, обложувалница и автомат клуб, имаат приредувачите на игри на среќа во казино, обложувалница и автомат клуб кои имаат лиценца за приредување на игри на среќа во казино, обложувалница и автомат клуб добиена согласно со Законот за игрите на среќа и за забавните игри.

(2) Приредувачите на интернет игрите на среќа во казино, обложувалница и автомат клуб (во натамошниот текст: приредувачи на интернет игри на среќа), имаат право интернет игрите на среќа да ги приредуваат преку веб апликација (веб страна / веб платформа) или мобилна апликација на приредувачот на интернет игри на среќа. Веб апликацијата или мобилната апликација на приредувачот на интернет игрите на среќа во обложувалница претставува уплатно-исплатно место, односно деловна просторија на казино и автомат клубот.

(3) Приредувачите на интернет игрите на среќа мора да имаат информатичка опрема на територијата на Република Северна Македонија, односно хардвер и софтвер преку кои играчите учествуваат во интернет игрите на среќа во казино, обложувалница и автомат клуб и за размена на податоци со серверот на Управата за јавни приходи.

(4) Приредувачите на интернет игрите на среќа се должни приредувањето на интернет игрите на среќа во казино, обложувалница и автомат клуб преку веб апликација (веб страна / веб платформа) или мобилна апликација на приредувачот на интернет игри на среќа да го вршат користејќи го постојниот надзорен информациски систем (НИС) кој е поврзан со информацискиот систем на Управата за јавни приходи.

Член 3

(1) Приредувачите на игри на среќа од членот 2 на оваа уредба со законска сила имаат право да ги приредуваат игрите на среќа кои ги имаат уредено со Правилата за игри на среќа одобрени од страна на Министерството за финансии, согласно издадената лиценца.

(2) Приредувач на интернет игри на среќа - казино и автомат клуб плаќа посебна давачка од 23% на разликата меѓу уплатениот износ преку веб или мобилната апликација на приредувачот на интернет игри на среќа и исплатениот износ, на месечна основа. Посебната давачка се плаќа до 15-ти во месецот, за претходниот месец.

(3) Приредувач на интернет игри на среќа - обложувалница, плаќа посебна давачка од 4% на вкупно уплатениот износ во форма на влог преку веб или мобилната апликација на приредувачот на интернет игри на среќа, на месечна основа. Посебната давачка се плаќа до 15-ти во месецот, за претходниот месец.

(4) Уплатен износ преку веб или мобилна апликација на приредувачот на интернет игрите на среќа - казино и автомат клуб од ставот (2) на овој член претставува збир на сите поединечни трансакции - влогови извршени од евиденциските сметки на сите регистрирани учесници во интернет игрите на среќа на сметката на приредувачот на интернет игри на среќа - казино и автомат клуб, а исплатен износ од ставот (2) на овој член претставува збир на сите поединечни трансакции - исплати кои се вршат од сметката на приредувачот на игрите на среќа - казино и автомат клуб на евиденциските сметки на сите регистрирани учесници во игрите на среќа и задржаниот данок на доход на овие исплати.

(5) Вкупно уплатен износ во форма на влог преку веб или мобилна апликација на приредувачот на интернет игрите на среќа - обложувалница од ставот (3) на овој член претставува збир на сите поединечни трансакции - влогови извршени од евиденциските сметки на сите регистрирани учесници во интернет игрите на среќа на сметката на приредувачот на интернет игри на среќа - обложувалница.

(6) Заради обезбедување на исплатата на добивките на учесниците во интернет игрите на среќа во казино, обложувалница и автомат клуб, за намирување на посебната давачка, како и даноците и другите јавни давачки, како и другите обврски, Министерството за финансии наплатува средства од депонираните депозити и/или гаранциите на приредувачите од членот 2 став (1) на оваа уредба со законска сила, обезбедени по основ на лиценците за приредување на игри на среќа во казино, обложувалница и автомат клуб.

Член 4

(1) Пред да започне со приредување на интернет игрите на среќа, приредувачот објавува правила за приредување на интернет игрите на среќа преку веб апликација (веб страна / веб платформа) или мобилна апликација одобрени од страна на Министерството за финансии.

(2) Правилата од ставот (1) на овој член се објавуваат на интернет страната на приредувачот на интернет игрите на среќа.

Член 5

(1) Во интернет игрите на среќа во казино, обложувалница и автомат клуб што се приредуваат преку веб апликација (веб страна / веб платформа) или мобилна апликација можат да учествуваат само учесници кои се регистрирани кај приредувачот на интернет игрите на среќа.

(2) Учесникот од ставот (1) на овој член регистрацијата ја врши електронски со пополнување на пријава за учество во интернет игрите на среќа на веб апликација (веб страна / веб платформа) или на мобилна апликација на приредувачот на интернет игрите на среќа.

(3) При регистрацијата, учесникот во интернет игрите на среќа склучува договор за учество во интернет игрите на среќа во казино, обложувалница и автомат клуб кои ги приредува приредувачот на интернет игрите на среќа преку веб апликација (веб страна / веб платформа) или мобилна апликација на приредувачот на интернет игри на среќа.

(4) Договорот се склучува со регистрирањето преку веб апликација (веб страна / веб платформа) или мобилна апликација за учество во игрите на среќа од страна на учесникот, со што учесникот ги прифаќа условите за учество, правилата на игра и другите договорни одредби кои ги пропишал приредувачот на интернет игри на среќа.

Член 6

(1) За регистрација, учесникот во интернет игрите на среќа задолжително ги доставува следните податоци:

- име и презиме;
- адреса;
- ден, месец и година на раѓање;
- и-мејл адреса;
- ЕМБГ
- лозинка и
- податоци за трансакциска сметка каде што ќе се исплатува добивката односно каде што ќе пренесуваат средства од евиденциската сметка.

(2) Ако приредувачот на интернет игрите на среќа утврди дека регистрираниот учесник во игрите на среќа доставил лажни информации и покрај тоа што веќе е регистриран, приредувачот е должен веднаш да го исклучи како учесник и да ја поништи регистрацијата, а за тоа да го извести учесникот веднаш.

(3) Едно лице може да поседува по еден кориснички профил кај еден приредувач, односно со еден ЕМБГ и една иста и-мејл адреса учесникот не може да креира повеќе кориснички профили.

Член 7

Приредувачот на интернет игрите на среќа е должен да му ги стави на располагање на учесникот во игрите на среќа следните информации:

1) сите правила кои се однесуваат на интернет игрите на среќа кои ги приредува и

2) трошоците за учество на учесникот во игрите на среќа кои приредувачот на игрите на среќа може да ги наплати.

Член 8

(1) Приредувачот на интернет игрите на среќа за приредување на интернет игри на среќа отвора и води само една евиденциска сметка на регистриран учесник во игрите на среќа.

(2) Приредувачот на игрите на среќа за приредување на интернет игри на среќа ги евидентира на евиденциската сметка отворена за регистриран учесник во игрите на среќа:

- средствата кои регистрираниот учесник во игрите на среќа ги уплатил на својата евиденциска сметка и

- секоја остварена добивка од одделна интернет игра на среќа намалена за износот на данокот на доход.

(3) Средствата за учество во интернет игрите на среќа кон приредувачите на интернет игри на среќа и исплатите кон сите регистрирани учесници во игрите на среќа се вршат со пренос на средствата преку банка со седиште во Република Северна Македонија. Уплатите за учество во интернет игрите на среќа преку веб апликација (веб страна / веб платформа) или мобилна апликација кај приредувачот на интернет игри на среќа од страна на физичко лице резидент или нерезидент на Република Северна Македонија се вршат во денари.

(4) Уплатените средства на евиденциската сметка од ставот (2) алинеја 1 од овој член не претставуваат промет од игри на среќа согласно со Законот за игрите на среќа и за забавните игри.

(5) Прометот од игри на среќа настанува со уплата (пренос) на влогот од евиденциската сметка на регистрираниот учесник за учество во интернет игрите на среќа преку веб апликација (веб страна / веб платформа) или мобилна апликација на приредувачот на интернет игри на среќа. За износот на влогот на секоја одделна интернет игра на среќа се намалуваат средствата од евиденциската сметка на регистрираниот учесник за учество во интернет игрите на среќа.

(6) Остварената добивка од игрите на среќа за секоја игра намалена за износот на данокот на доход се евидентира на евиденциската сметка на учесникот во игрите на среќа.

(7) Приредувачот на интернет игрите на среќа не смее да вклучи учесник во интернет игрите на среќа, доколку:

- не е регистриран согласно со правилата за регистрација на учесниците во игрите на среќа;

- нема доволно средства на сметката на регистриран учесник во игрите на среќа за покривање на висината на влогот; или

- дознае дека средствата потребни за покривање на висината на влогот не се обезбедени на законит начин.

(8) Се забранува уплата на средства во готово од страна на регистриран учесник во игрите на среќа спрема приредувачот на игрите на среќа за приредување на интернет игри на среќа.

(9) Уплатата на средства од страна на регистрираниот учесник во игрите на среќа спрема приредувачот на интернет игрите на среќа за приредување на интернет игри на среќа може да се врши само на еден од следните начини:

1) платежна картичка (кредитна или дебитна) и/или

2) електронски трансфер (електронско банкарство) и/или со уплата на шалтер кај носител на платен промет.

(10) Приредувачот на интернет игрите на среќа не смее да му одобрува кредит на учесникот во игрите на среќа или на сметката на учесникот во игрите на среќа или пак да дејствува како посредник за лице кое обезбедува кредит за да го олесни обезбедувањето на кредитот за учесникот во игрите на среќа или за сметката на учесникот во игрите на среќа.

Член 9

(1) Приредувачот на интернет игрите на среќа е должен, на барање на регистриран учесник во игрите на среќа на чие име е формирана евиденциска сметка кај приредувачот на интернет игрите на среќа, да ги уплати расположливите средства на учесникот во игрите

на среќа, со пренос на средствата преку банка на неговата трансакциска сметка, односно на кредитна или дебитна картичка, не подоцна од пет работни дена по приемот на барањето.

(2) Исплатата на средства од евиденциска сметка на регистрираниот учесник не претставува исплата согласно со Законот на игрите на среќа и за забавните игри.

(3) Приредувачот на интернет игрите на среќа е должен во секое време на учесникот да му овозможи увид во неговата евиденциска сметка.

Член 10

Приредувачот на интернет игрите на среќа, должен е да и овозможи посебен електронски пристап во реално време на Управата за јавни приходи. Преку овој пристап, Управата за јавни приходи во секое време може да ги добие следните податоци:

- Податоци од регистарот на регистрирани учесници во интернет игрите на среќа;
- Податоци за евиденција на средствата на евиденциските сметки со време на евидентирање;
- Податоци за влоговите во игрите на среќа со време на уплата за секој поединечен влог;
- Податоци за исплатените средства од приредувачот на евиденциската сметка на учесникот во интернет игрите на среќа со време кога е извршена исплатата;
- Податоци за остварените добивки од интернет игрите на среќа со време на нивно настанување и
- Податоци за исплатените добивки од интернет игрите на среќа со време на секоја поединечна исплата.

Член 11

(1) Глоба во износ од 3.000 до 4.000 евра ќе му се изрече за прекршок на приредувачот на интернет игри на среќа ако:

- не му ги стави на располагање на учесникот во игрите на среќа информациите од член 7 на оваа уредба со законска сила;
- не му ги уплати расположливите средства на учесникот во игрите на среќа на негова трансакциска сметка во рокот утврден во член 9 на оваа уредба со законска сила и
- не и овозможи посебен електронски пристап во реално време на Управата за јавни приходи до податоците од член 10 на оваа уредба со законска сила.

(2) За прекршокот од став (1) на овој член, на одговорното лице во приредувачот на интернет игри на среќа ќе му се изрече глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност.

Член 12

Оваа уредба со законска сила ќе се применува за време на траење на вонредната состојба како и 6 месеци по престанувањето на траењето на вонредната состојба.

Член 13

Ова уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3323/1
24 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1510.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 април 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

(1) Во Уредбата со законска сила за измена и дополнување на Уредбата за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 82/20 и 102/20) во членот 1 по зборот „Коронавирусот Covid-19“ се додаваат зборовите „за рокот за поднесување на даночната пријава на данокот на додадена вредност и рокот за плаќање на данокот на додадена вредност“.

Член 2

По членот 2-г се додава нов член 2-д кој гласи:

“Член 2-д

(1) Рокот за поднесување на даночната пријава на данокот на додадена вредност која се поднесува на образецот „ДДВ-04“ и за плаќање на данокот на додадена

вредност за даночниот период од 1 февруари 2020 до 29 февруари 2020 година се одложува за време на траењето на вонредната состојба до 30 април 2020 година.

(2) Рокот за поднесување на даночната пријава на данокот на додадена вредност која се поднесува на образецот „ДДВ-04“ и за плаќање на данокот на додадена вредност за даночниот период од 1 март 2020 до 31 март 2020 година се одложува за време на траењето на вонредната состојба до 30 април 2020 година.

(3) Рокот за поднесување на даночната пријава на данокот на додадена вредност која се поднесува на образецот „ДДВ-04“ и за плаќање на данокот на додадена вредност за даночниот период од 1 јануари 2020 до 31 март 2020 година се одложува за време на траењето на вонредната состојба до 30 април 2020 година.

(4) Рокот за поднесување на даночната пријава на данокот на додадена вредност која се поднесува на образецот „ДДВ-04“ и за плаќање на данокот на додадена вредност за даночниот период од 1 април 2020 до 30 април 2020 се одложува за време на траењето на вонредната состојба до 31 мај 2020 година. “

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3399/1
24 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1511.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 април 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за социјалната заштита за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македо-

нија“ бр.89/20), во член 1 во ставот 2 зборовите „и мај“ се заменуваат со зборовите „до декември“, по зборовите „користење на правото“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборовите „социјална заштита,“ се додаваат зборовите „право на надоместок заради попреченост, право на надоместок за помош и нега од друго лице, распоредување на работни места и вршење на стручна работа во установа за социјална заштита на стручните даватели на јавни услуги, продолжување на лиценца за работа во установа за социјална заштита, како и постапката за издавање и обновување на лиценца за работа на стручните лица даватели на јавни услуги, “ .

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„За материјално необезбедено се смета домаќинство чија вкупна висина на сите приходи на сите членови на домаќинството по сите основи во месецот пред поднесување на барањето за остварување на правото на гарантирана минимална помош и во месецот пред тековниот месец на користењето на правото е пониска од висината на утврдената гарантирана минимална помош.

Право на гарантирана минимална помош може да оствари домаќинство во кое член на домаќинството е избришан од евиденцијата на невработени лица заради нередовно пријавување или на кој работниот однос му престанал спогодбено, по негово барање или со отказ од работодавецот поради кршење на договорните обврски или други обврски од работниот однос.

Како имот кој корисникот на правото на гарантирана минимална помош може да го отуѓи или изнајми и на тој начин да се издржува, се смета стан во кој не живее, регистрирано моторно возило не постаро од пет години (патничко моторно возило, мотор над 50 см3, комбе, автобус, камион, комбајн и трактор) и градежно земјиште со површина над 500 м2, освен земјиштето на кое се наоѓа објектот каде корисникот живее.“

Член 3

По членот 2 се додава нов член 2-а кој гласи:

„Член 2-а

Правото на гарантирана минимална помош не престанува доколку корисникот не се пријави во надлежниот центар за вработување и редовно не ги исполнува обврските за евидентирање согласно со прописите за вработување и осигурување во случај на невработеност.“

Член 4

Во членот 3 зборовите „и мај“ се заменуваат со зборовите „до септември“.

Член 5

По членот 3 се додаваат три нови члена 3-а, 3-б и 3-в кои гласат:

„Член 3-а

Центарот за социјална работа за остварување на правото на гарантирана минимална помош одлучува врз основа на доставената документација од носителот на барањето и обезбедената документација по службена должност согласно Правилникот за начинот на остварување на правото на гарантирана минимална помош, утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото, образецот на барањето и потребната документација („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 109/19), а увидот во домаќинството ќе се изврши во рок од два месеци по престанокот на траењето на вонредната состојба.

Член 3-б

Правото на надоместок заради попреченост, остварено врз основа на конзилијарно мислење од првостепенa комисија составена од тројца лекари специјалисти од соодветна терцијарна здравствена установа со кој е препорачан контролен преглед во периодот на траење на вонредната состојба, се продолжува за време на траење на вонредната состојба, како и два месеци по престанокот на траењето на вонредната состојба.

Член 3-в

Правото на надоместок за помош и нега од друго лице, остварено врз основа на наод, оценка и мислење од стручна комисија со кој е препорачан контролен преглед во периодот на траење на вонредната состојба, се продолжува за време на траење на вонредната состојба, како и два месеци по престанокот на траењето на вонредната состојба.“.

Член 6

По членот 5 се додава нов член 5-а кој гласи:

„Член 5-а

Стручните лица даватели на јавни услуги, вработени во јавни и приватни установи за социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги за кои е отпочната постапката, а не се стекнале со лиценца за ра-

бота за време на траењето на вонредната состојба, се распоредуваат на работни места и вршат стручна работа во установа за социјална заштита, за време на траењето на вонредната состојба, како и шест месеци по престанокот на траењето на вонредната состојба.

На стручните лица даватели на јавни услуги, вработени во јавни и приватни установи за социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги, на кои рокот на важноста на лиценцата за работа за вршење на стручна работа во установа за социјална заштита им е истечен или истекува за време на траење на вонредната состојба им се продолжува за време на траењето на вонредната состојба, како и шест месеци по престанокот на траењето на вонредната состојба.

Постапката за издавање и обновување на лиценца за работа на стручните лица даватели на јавни услуги од ставовите 1 и 2 на овој член, ќе се спроведе во рок од шест месеци по престанокот на траењето на вонредната состојба.“.

Член 7

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3402/1
24 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1512.

Врз основа на член 13 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18“ и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Член 1

Со оваа одлука на општина Крива Паланка ќе се пренесат во сопственост без надоместок, недвижни ствари кои се наоѓаат на ул. „Маршал Тито“ КП бр.3967/2, КО Крива Паланка, запишани во Имотен лист бр. 1576, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- зграда 1, намена на зграда В4, влез 001, кат 01, број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина од 301 м²;

- зграда 1, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина од 69 м²;

- зграда 1, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина од 288 м²;

- зграда 11, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина од 200 м²;

- зграда 12, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина од 3 м²;

- зграда 14, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина од 44 м²;

- зграда 15, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина од 46 м²;

- зграда 4, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина од 33 м²;

- зграда 6, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина од 4 м²;

- зграда 6, намена на зграда В4, влез 002, кат ПР, број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина од 9 м²;

- зграда 6, намена на зграда В4, влез 003, кат ПР, број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина од 26 м²;

- зграда 7, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина од 13 м²;

- зграда 8, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина од 50 м²;

- зграда 8, намена на зграда В4, влез 002, кат ПР, број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина од 39 м²;

- зграда 9, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина од 12 м²;

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2793/1
22 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1513.

Врз основа на член 2 став 1 точка 28, член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр. 31/2020), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, постапувајќи по Барањето на Халк Банка АД Скопје поднесено на ден 2.4.2020 година, на седницата одржана на ден 6.4.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Халк Банка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - седумнаесетта емисија на 123.000 обични акции со вкупен износ на емисијата од 1.230.000.000 денари, согласно Одлуката 02-6411/2 од 23.3.2020 година за зголемување на основната главнина на Халк Банка АД Скопје со издавање на акции по пат на приватна понуда со XVII-та емисија на акции на институционален инвеститор, донесена од Собранието на акционери на Банката.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката 02-6411/2 од 23.3.2020 година за зголемување на основната главнина на Халк Банка АД Скопје со издавање на акции по пат на приватна понуда со XVII-та емисија на акции на институционален инвеститор.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Одобрението за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда ќе се спроведе под услов Централниот регистар на Република Северна Македонија да донесе решение за упис на зголемувањето на основната главнина.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 Број 10-43
6 април 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Нë базë тë ненит 2 параграфи (1) пика 28, ненит 9 dhe ненит 27 тë Лигит пëр Letra me Vlerë („Gazeta Zyrtare e RM-së“ numër 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 dhe „Gazeta Zyrtare e RMV-së“ nr. 31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke vepruar ndaj Kërkesës së Halk Banka SHA Shkup, тë parashtruar më datë 2.4.2020, në seancën e mbajtur më datë 6.4.2020 solli

A K T V E N D I M
PËR DHËNIE TË MIRATIMIT TË EMETIMIT TË
LETRAVE AFATGJATE ME VLERË NËPËRMJET
OFERTËS PRIVATE

1. Halk Banka SHA Shkup i jepet miratim përmjet emetimit të letrave afatgjate me vlerë nëpërmjet ofertës private – emetimi i shtatëmbëdhjetë i 123.000 aksioneve të zakonshme me shumë të përgjithshme emetimi prej

1.230.000.000 denarë, në përputhje me Vendimin 02-6411/2 datë 23.3.2020 për rritjen e kapitalit themelor të Halk Banka SHA Shkup me emetimin e aksioneve nëpërmjet ofertës private me emetimin e XVII-të të aksioneve të një investitori institucional, miratuar nga Kuvendi i Aksionarëve të Bankës.

2. Emetuesi i letrave afatgjate me vlerë nga pika 1 e këtij aktvendimi ka për obligim që të kryejë të gjitha detyrimet nga letrat me vlerë brenda afatit dhe në mënyrën e paraparë me ligjin dhe Vendimin 02-6411/2 datë 23.3.2020 për rritjen e kapitalit themelor të Halk Banka SHA Shkup me emetimin e aksioneve nëpërmjet ofertës private me emetimin e XVII-të të aksioneve të një investitori institucional.

3. Emetuesi i letrave afatgjate me vlerë nga pika 1 e këtij aktvendimi ka për obligim që brenda 8 (tetë) ditëve nga realizimi i emetimit të paraqesë për regjistrim rritjen e kapitalit themelor në Regjistrin Tregtar.

4. Miratimi i emetimit të letrave afatgjate me vlerë nëpërmjet ofertës private do të zbatohet me kushtin që Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut të marrë aktvendim për regjistrim të rritjes së kapitalit themelor.

5. Emetuesi i letrave afatgjate me vlerë nga pika 1 i këtij aktvendimi ka për obligim që të dorëzojë letrat me vlerë për regjistrim në depozitarin e letrave me vlerë brenda 3 (tre) ditësh pune nga dita e regjistrimit të rritjes së kapitalit themelor në Regjistrin Tregtar.

6. Emetuesi i letrave afatgjate me vlerë nga pika 1 e këtij aktvendimi ka për obligim që brenda 5 (pesë) ditësh pune nga regjistrimi i aksioneve në depozitarin e letrave me vlerë, të dorëzojë dëshmi deri te Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut se është bërë regjistrim i aksioneve.

7. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

PA 1 Numër 10-43
6 prill 2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së
Veriut
Kryetare,
Mr. Sc. **Nora Aliti**, d.v.

1514.

Vрз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 и 31/2020), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје број 03-19/1 од 11.3.2020 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 6.4.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на лицето Миа Стефановска Зографска, за извршен член на Одборот на директори односно главен извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје.

2. Согласноста за именување на лицето Миа Стефановска Зографска се дава за период од четири години од денот на донесувањето на ова Решение, согласно Одлука број 02-12/1 од 6.3.2020 година, донесена на Собранието на акционери на друштвото за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје и Одлука бр. 02-15/1 од 6.3.2020 година донесена на Одборот на директори на друштвото за избор на извршни членови на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од функцијата извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 08-39
6 април 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Нë базë тë nenit 18 dhe nenit 19 тë Ligjit пëр Fondet Investuese („Gazeta Zyrtare e RM-së“ nr. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 dhe 31/2020), duke vepruar ndaj kërkesës së Shoqërisë së Administrimit të Fondeve për Investime Inovo Status SHA Shkup numër 03-19/1 datës 11.3.2020, Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më datë 6.4.2020 solli

АКТВЕНДИМ

1. Jepet pëlqim për emërim të personit Mia Stefanovska Zografска për anëtare ekzekutive të Bordit të drejtorëve, përkatësisht drejtoresh kryesore ekzekutive të Shoqërisë së Administrimit të Fondeve për Investime Inovo Status SHA Shkup.

2. Pëlqimi i emërimit të personit Mia Stefanovska Zografска jepet për një periudhë prej katër vite nga dita e sjelljes së këtij aktvendimi, përkatësisht Vendimi numër 02-12/1 datë 6.3.2020, miratuar në Kuvendin e Aksionarëve të Shoqërisë për përzgjedhjen e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë së Administrimit të Fondeve për Investime Inovo Status SHA Shkup dhe Vendimi nr. 02-15/1 datë 6.3.2020 miratuar nga Bordi i Drejtorëve të Shoqërisë për përzgjedhje të anëtarëve ekzekutivë të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë së Administrimit të Fondeve për Investime Inovo Status SHA Shkup.

3. Ky aktvendim pushon me vlefshmëri edhe para skadimit të afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij aktvendimi, përkatësisht me ditën e shkarkimit të personit nga pika 1 e këtij aktvendimi nga funksioni anëtar ekzekutiv i Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë së Administrimit të Fondeve për Investime Inovo Status SHA Shkup dhe në raste të tjera të caktuara me ligj.

4. Ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e miratimit, ndërsa do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA 1 08-39
6 prill 2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së
Veriut
Kryetare,
Mr. Sc. **Nora Aliti**, d.v.

1515.

Vрз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 и 31/2020), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје број 03-20/1 од 11.3.2020 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 6.4.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на лицето Благој Митров, за извршен член на Одборот на директори односно извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје.

2. Согласноста за именување на лицето Благој Митров се дава за период од четири години од денот на донесувањето на ова Решение, согласно Одлука број

02-12/1 од 6.3.2020 година, донесена на Собранието на акционери на друштвото за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје и Одлука бр. 02-15/1 од 6.3.2020 година донесена на Одборот на директори на друштвото за избор на извршни членови на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од функцијата извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 08-38
6 април 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Нë базë тë nenit 18 dhe nenit 19 тë Ligjit пëр Fondet Investuese („Gazeta Zyrtare e RM-së“ nr. 12/2009 nr. 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 dhe 31/2020), duke vepruar ndaj kërkesës së Shoqërisë së Administrimit të Fondeve pëр Investime Inovo Status SHA Shkup numër 03-20/1 datë 11.3.2020, Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më datë 6.4.2020 solli

А К Т В Е Н Д И М

1. Jepet pëlqim pëр emërim тë personit Bllagoj Mitrov пëр anëtar ekzekutiv тë Bordit тë Drejtorëve, pëрkatësisht drejtor ekzekutiv тë Shoqërisë së Administrimit тë Fondeve pëр Investime Inovo Status SHA Shkup.

2. Pëlqimi i emërimит тë personit Bllagoj Mitrov jepet пëр një periudhë prej katër vite nga dita e miratimit тë këtij aktvendimi, pëрkatësisht Vendimi numër 02-12/1 datë 6.3.2020, miratuar në Kuvendin e Aksionarëve тë Shoqërisë пëр përzgjedhjen e anëtarëve тë Bordit тë Drejtorëve тë Shoqërisë së Administrimit тë Fondeve pëр Investime Inovo Status SHA Shkup dhe Vendimi nr. 02-15/1 datë 6.3.2020 miratuar nga Bordi i Drejtorëve тë

Shoqërisë пëр përzgjedhje тë anëtarëve ekzekutivë тë Bordit тë Drejtorëve тë Shoqërisë së Administrimit тë Fondeve пëр Investime Inovo Status SHA Shkup.

3. Ky aktvendim pushon me vlefshmëri edhe para skadimit тë afatit тë përcaktuar në pikën 2 тë këtij aktvendimi, pëрkatësisht me ditën e shkarkimit тë personit nga pika 1 e këtij aktvendimi nga funksioni anëtar ekzekutiv i Bordit тë Drejtorëve тë Shoqërisë së Administrimit тë Fondeve пëр Investime Inovo Status SHA Shkup dhe në raste тë tjera тë caktuara me ligj.

4. Ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e miratimit, ndërsa do тë botohet në “Gazetën Zyrtare тë Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA 1 08-38
6 prill 2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së
Veriut
Kryetare,
Mr. Sc. **Nora Aliti**, d.v.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 1516.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 2, а во врска со член 28, став (3) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 април 2020 година, донесе:

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Предмет на уредување Член 1

(1) Со овој правилник се уредуваат начинот на пресметка, објавување и примена на највисоките малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт на пазарот на сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт во Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: пазар).

(2) Највисоките малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт (во понатамошниот текст: највисоки малопродажни цени)

пресметани во согласност со овој правилник ги применуваат трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт.

Нафтени деривати и горива за транспорт за коишто се утврдува највисока малопродажна цена

Член 2

(1) Највисоките малопродажни цени пресметани во согласност со овој правилник се применуваат за следните нафтени деривати и горива за транспорт:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95, EN 228
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98, EN 228
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), EN 590,
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1),

МКС.Б.Х2.430 и

- Мазут М-1, МКС.Б.Х2.430.

(2) Највисоката малопродажна цена за секој нафтен дериват и гориво за транспорт од ставот (1) од овој член, се утврдува во денари за литар (денари/литар) освен за мазутот М-1, за којшто малопродажната цена се утврдува во денари за килограм (денари/килограм).

Методологија за пресметка на највисока основна цена на нафтениот дериват

Член 3

Највисоката основна цена C_{max} за секој нафтен дериват и гориво за транспорт од член 2 став (1) на овој правилник се пресметува по следната формула:

$$C_{max} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n FOB Med_i * K_i}{n} + P * K_i \right) * \frac{\rho}{1000} + D$$

каде:

- C_{max} - највисока основна цена на нафтениот дериват,
- $FOB Med_i$ - средна дневна берзанска цена на нафтениот дериват, објавена во Platts European Marketscan, за i -тиот ден од пресметковниот период,
- K_i - среден курс денари/USD, кој го објавува Народната Банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: НБРСМ) при вршење на платниот промет со странство за потребите на државните органи, за i -тиот ден од пресметковниот период,
- i - индекс што го означува денот во пресметковниот период,

- n - број на денови во пресметковниот период за кои се објавени средни дневни берзански цени на нафтениот дериват ($FOB Med$),
- ρ - густина на нафтениот дериват,
- P - надоместок за премија со вклучени транспортни трошоци до склад во Република Северна Македонија,
- D - надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи.

Котации за нафтениот дериват

Член 4

(1) За утврдување на средната дневна берзанска цена на нафтениот дериват $Fob Med_i$ за i -тиот ден од пресметковниот период, се користат просечни средни вредности на котација "Mediterranean cargoes FOB (Italy)" од Platt's European Marketscan, објавени во рамки на седумдневен период, и тоа за:

Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95 и Моторен бензин - БС - 98	Prem Unl 10 ppm
Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	10 ppm ULSD
Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	Gasoil 0,1%
Мазут М-1	Fuel oil 1%

(2) Котациите од ставот (1) на овој член, се користат за деновите кога Platt's European Marketscan ги објавува цените за претходниот седумдневен период.

Определување на износот на одделни вредности за пресметување на највисоката основна цена

Член 5

(1) Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), врз основа на податоците од Царинската управа на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Царинска управа), како и податоците добиени од следењето на состојбите и функционирањето на пазарот, двапати годишно донесува одлука за определување на густината на секој нафтен дериват и гориво за транспорт од член 2, став (1) од овој правилник, со ис-

клучок на мазутот М-1, како и за висината на надоместокот Р за премија со вклучени транспортни трошоци до склад во Република Северна Македонија и висината на надоместокот D за трошоци за работење преку склад и трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи.

(2) Одлуката од став (1) на овој член се донесува најдоцна до последниот понеделник во април во тековната година за периодот од последниот понеделник во април до последниот понеделник во октомври во тековната година и најдоцна до последниот понеделник во октомври во тековната година, за периодот од последниот понеделник во октомври во тековната година до последниот понеделник во април во наредната година.

Највисока малопродажна цена за нафтените деривати и горива за транспорт

Член 6

(1) Највисоката малопродажна цена се одредува како збир на највисоката основна цена за нафтениот дериват Стах пресметана во согласност со член 3 од овој правилник и пропишаните највисоки надоместоци, даноци и такси.

(2) Највисоките малопродажни цени се формираат за седумдневен пресметковен период, односно за периодот од првиот ден по денот на претходната пресметка до денот на новата пресметка.

(3) Регулаторната комисија за енергетика ја врши пресметката на највисоките малопродажни цени секој понеделник.

(4) По исклучок од став (3) од овој член, ако понеделникот е државен празник, пресметката се врши следниот работен ден, а понеделникот останува како референтен ден за одредување Platt's котации, кои се применуваат во следната пресметка.

(5) Денот на примена на новите највисоки малопродажни цени е вторник во 00:01 часот, освен во случајот од став (4) од овој член, кога денот на примена е следниот работен ден по денот кога се врши пресметката, во 00:01 часот.

Број на децимални места и заокружување на највисока малопродажна цена за нафтените деривати

Член 7

(1) При утврдување на највисоките малопродажни цени, за заокружување се користат следните броеви на децимални места:

- највисоката основна цена на нафтениот дериват Стах: заокружување на 3 децимални места,

- највисоката набавна цена на нафтениот дериват, изразена во денари/литар, заокружување на 3 децимални места,

- највисокиот трошок за работење преку склад и трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици: заокружување на 3 децимални места,

- среден курс денари/USD, кој го објавува НБРСМ при вршење на платниот промет со странство за потребите на државните органи, за i-тиот ден од пресметковниот период: заокружување на 4 децимални места,

- данокот на додадена вредност за секој нафтен дериват: заокружување на 3 децимални места, и

- највисоките малопродажни цени за нафтените деривати: заокружување на 2 децимални места.

(2) Заради заокружување на највисоките малопродажни цени трговската маржа може да отстапува во граници од $\pm 0,212$ денари/литар од утврдената трговска маржа.

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт

Член 8

(1) Регулаторната комисија за енергетика изготвува одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени со образложение, којашто е предмет на одлучување на седница.

(2) Регулаторната комисија за енергетика одржува седница секој понеделник, освен ако поинаку не е утврдено со овој правилник, на која донесува одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени.

(3) Во одлуката од став (2) од овој член се утврдуваат највисоките малопродажни цени со вклучен ДДВ, за кои одделно се наведуваат највисоките набавни цени (просечната средна дневна берзанска цена на нафтениот дериват, објавена во Platts European Marketscan за изминатиот седумдневен период, со вклучен надоместок за премија и транспортни трошоци до склад во Република Северна Македонија), највисоките надоместоци за трошоци за работење преку склад и трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи, вредностите

на специфичните акцизи наведени во прописите за акцизи, како и други надоместоци утврдени со законски и подзаконски акти.

(4) Одлуката од став (2) од овој член Регулаторната комисија за енергетика ја објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на својата веб-страница.

Преодни одредби

Член 9

(1) Од 27 април 2020 година до 26 октомври 2020 година, надоместокот Р за премијата со вклучени транспортни трошоци во износ од 20 USD/ton, до склад во Република Северна Македонија:

- за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 изнесува 92,00 USD/ton,
- за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 изнесува 134,00 USD/ton,
- за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) изнесува 73,00 USD/ton,
- за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) изнесува 75,00 USD/ton,
- за мазут М-1 изнесува 85,00 USD/ton.

(2) Од 27 април 2020 година до 26 октомври 2020 година, највисокиот надоместок D за секој нафтен дериват, освен за Мазут М-1, во вкупен износ од 6,55 денари/литар, се пресметува како збир од следните највисоки надоместоци за трошоци за работење преку склад, трговска маржа, и транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи:

- трошоци за работење преку склад во износ од 1,00 денар/литар,
- трговска маржа во износ од 4,80 денари/литар,
- транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи во износ од 0,75 денари/литар.

Надоместокот D за Мазут М-1 изнесува 1,00 денар/килограм и тој не го содржи надоместокот за трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи.

(3) По исклучок од став (2) на овој член, во случај на значително нарушување на пазарот на нафтени деривати коешто би влијаело на износот на највисокиот надоместок D за секој нафтен дериват, Регулаторната

комисија за енергетика може да ја преоцени и по потреба да донесе одлука за менување на вредноста на надоместокот D.

(4) Од 27 април 2020 година до 26 октомври 2020 година, густината (ρ) за секој нафтен дериват и гориво за транспорт од член 2, став (1) на овој правилник, со исклучок на мазутот М -1, изнесува:

- за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 изнесува 0,741 (килограм/литар),
- за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 изнесува 0,746 (килограм/литар),
- за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) изнесува 0,823 (килограм/литар) и
- за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) изнесува 0,824 (килограм/литар).

(5) Регулаторната комисија за енергетика првата одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени, во согласност со овој правилник, ја донесува првиот понеделник по денот на влегување во сила на овој правилник, а ќе се применува од следниот работен ден во 00:01 часот.

Завршни одредби

Член 10

Со денот на отпочнувањето со примена на овој правилник престанува да важи правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.103/19, 212/19 и 98/20).

Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а се применува од 27 април 2020 година, и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 01-1055/1

24 април 2020 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

ISSN 0354-1622



2020108